



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 24 декември 1999  
Скопје

Број 83

Год. LV

Претплатата за 1999 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 400  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1957.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.06.1999 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ – ДЕМИР ХИСАР

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 26.04.1999 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1062/1  
15 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1958.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), а во врска со одредбите на Националната програма за сузбивање на злоупотреба на дрогата и недозволената трговија со дрога („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА МЕГУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА

1. Нада Естатиева, дипл. фармацевт се разрешува од должноста член на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволеното производство, трговија и злоупотреба на дрога, поради заминување на друга должност.

2. За член на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволеното производство, трговија и злоупотреба на дрога се именува д-р Билјана Горѓеска, помошник на министерот за здравство.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-332/11  
9 декември 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1959.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за организациите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на министерот за внатрешни работи се назначува Стевчо Пендаровски, досегашен началник на Управата за аналитика и истражување во Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5615/2  
9 декември 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1960.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за организациите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ

1. За помошник на министерот за развој се назначува Јасмина Гелевска, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5654/2  
9 декември 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1961.

Врз основа на член 16 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВООБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Оливера Китанова, самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5691/1  
9 декември 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1962.

Врз основа на член 16 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Беса Адеми, стручен соработник во Апелациониот суд – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5692/1                      Претседател на Владата  
9 декември 1999 година        на Република Македонија,  
Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р.

1963.

Врз основа на член 16 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово се именува Јованка Горѓеска, стручен соработник во Основниот суд – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5693/1                      Претседател на Владата  
9 декември 1999 година        на Република Македонија,  
Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р.

1966.

Врз основа на член 77 став 3, член 165 став 1, член 171 став 1, член 219 став 5 и член 253 став 4 на Законот за царини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ И ДРУГИТЕ  
ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА**

Во Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка („Службен весник на РМ“ бр. 2/98), во Кодексот на шифрите за пополнување на исправите во царинската постапка, кој е составен дел на правилникот, делот

**I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ**

Ред. број	Име на царинарницата односно на нејзината организациона единица	Шифра
	<b>1. СКОПЈЕ</b>	<b>81000</b>
1.	Царинска испостава Аеродром Пешковица Скопје	81019
2.	Царинска испостава Деве Баир	81027

1964.

Врз основа на член 16 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола се именува Гоко Талеvски, самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5694/1                      Претседател на Владата  
9 декември 1999 година        на Република Македонија,  
Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р.

1965.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 362 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98 и 63/98) и член 23, став 2 од Статутот на АД за телекомуникации „Македонски телекомуникации“, во државна сопственост – Скопје, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАСТАПНИК НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СОБРАНИЕТО  
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  
„МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ**

1. За застапник на Владата на Република Македонија во Собранието на Акционерското друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост – Скопје се именува Ламбе Арнаудов, заменик на министерот за стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5695/1                      Претседател на Владата  
9 декември 1999 година        на Република Македонија,  
Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р.

3.	Царинска испостава Куманово	81035
4.	Царинска испостава Скопје	81043
5.	Царинска испостава Пошта Скопје	81051
6.	Царинска испостава Велес	81078
7.	Царинска испостава Штип	81086
8.	Царинска испостава Гостивар	81094
9.	Реферат за извозно царинење Скопје	81108
10.	Царинска испостава Железничка станица Скопје-Трубарево	81116
11.	Царинска испостава за работи на констигнација и саем	81124
12.	Царинска испостава Јажинце	81132
13.	Царинска испостава Железничка станица Волково	81159
14.	Царинска испостава Блаце	81167
15.	Царинска испостава Железничка станица Табановце	81175
16.	Царинска испостава автопат Табановце	81183
17.	Царинска испостава Сопот	81191
18.	Царинска испостава Пелинце	81205
19.	Царинска испостава Тетово	81213
20.	Реферат за увоз - "Терминал-Скопје	81221

**2.БИТОЛА****82007**

1.	Царинска испостава Битола	82015
2.	Царинска испостава Охрид	82023
3.	Царинска испостава Медитлија	82031
4.	Царинска испостава Прилеп	82058
5.	Царинска испостава Кафасан	82066
6.	Царинска испостава Пошта Битола	82074
7.	Царински реферат Аеродром Охрид	82112
8.	Царински реферат Св. Наум	82139
9.	Царинска испостава Стење	82147
10.	Царинска испостава Блато	82155
11.	Царински реферат Ресен	82163
12.	Царинска испостава Струга	82171

**3. ГЕВГЕЛИЈА****83003**

1.	Царинска испостава Железничка станица Гевгелија	83011
2.	Царинска испостава Струмица	83038
3.	Царинска испостава Делчево	83046
4.	Царинска испостава Богородица	83054
5.	Царинска испостава Ново Село	83062
6.	Царинска испостава Кавадарци	83070
7.	Царинска испостава Стари Дојран	83089
8.	Слободна Зона Фени - Кавадарци	83097
9.	Царинска испостава Клепало	83119

се менува и гласи:

**I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ**

Ред. број	Име на царинарницата односно на нејзината организациона единица	Шифра
<b>I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ</b>		<b>1000</b>
1.	Царинска испостава СКОПЈЕ	1010
2.	Царинска испостава ТЕРМИНАЛ УВОЗ СКОПЈЕ	1013
3.	Царинска испостава ТЕРМИНАЛ ИЗВОЗ СКОПЈЕ	1015
4.	Царинска испостава КОНСИГНАЦИЈА И САЕМ СКОПЈЕ	1017
5.	Царинска испостава ПОШТА СКОПЈЕ	1025
6.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО	1030
7.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВОЛКОВО	1040

8.	Царинска испостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за стоково царинење	1050
9.	Царинска испостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за патнички промет	1051
10.	Царинска испостава МИЛАДИНОВЦИ	1060
11.	Царинска испостава БЛАЦЕ	1071
12.	Царинска испостава ТЕТОВО	1080
13.	Царинска испостава ЈАЖИНЦЕ	1091
<b>II. ЦАРИНАРНИЦА КУМАНОВО</b>		<b>2000</b>
1.	Царинска испостава КУМАНОВО	2010
2.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТАБАНОВЦЕ	2021
3.	Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ	2031
4.	Царинска испостава ПЕЛИНЦЕ	2041
5.	Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	2050
6.	Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - <i>Отсек за патнички промет</i>	2051
<b>III. ЦАРИНАРНИЦА ШТИП</b>		<b>3000</b>
1.	Царинска испостава ШТИП	3010
2.	Царинска испостава КОЧАНИ	3020
3.	Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	3030
4.	Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - <i>Отсек за патнички промет</i>	3031
5.	Царинска испостава БЕРОВО - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	3040
6.	Царинска испостава БЕРОВО - <i>Отсек за патнички промет</i>	3041
7.	Царинска испостава ВЕЛЕС	3050
<b>IV. ЦАРИНАРНИЦА ГЕВГЕЛИЈА</b>		<b>4000</b>
1.	Царинска испостава БОГОРОДИЦА	4010
2.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	4020
3.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА - <i>Отсек за патнички промет</i>	4021
4.	Царинска испостава ДОЈРАН	4031
5.	Царинска испостава КАВАДАРЦИ	4040
6.	Царинска испостава СТРУМИЦА	4050
7.	Царинска испостава НОВО СЕЛО	4061
<b>V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА</b>		<b>5000</b>
1.	Царинска испостава БИТОЛА	5010
2.	Царинска испостава ПОШТА БИТОЛА	5015
3.	Царинска испостава МЕЦИТЛИЈА	5021
4.	Царинска испостава ПРИЛЕП	5030
5.	Царинска испостава ОХРИД	5040
6.	Царинска испостава АЕРОДРОМ ОХРИД	5042
7.	Царинска испостава СВ. НАУМ	5051
8.	Царинска испостава СТРУГА	5060
9.	Царинска испостава КАФАСАН	5071
10.	Царинска испостава СТЕЊЕ	5081
11.	Царинска испостава БЛАТО	5091

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" а ќе се применува од 01.01.2000 година.

Бр. 11-16606/1

22 декември 1999 година  
Скопје

Министер за финансии  
м-р Борис Стојменов, с.р.

THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION CONFERENCE AT CHICAGO ON THE SEVENTH DAY OF DECEMBER 1944

**Огласен дел****ЛИКВИДАЦИИ**

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 26/99, од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над УТП „Ниџи-В“ Радовиш, со решение Л. бр. 54/98 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Слива експорт“ Делчево, со решение Л. бр. 4/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ППС „Сирис“ Радови, со решение Л. бр. 70/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Дафни“ Штип, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“.

Од Основниот суд во Штип. (42674)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 8/99, од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Денитекс“ Радовиш, со решение Л. бр. 50/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Диди“ Пробиштип, со решение Л. бр. 30/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Росица“ Кочани, со решение Л. бр. 56/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над „Асико“ Штип, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Должниците имаат право на жалба во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“.

Од Основниот суд во Штип. (42675)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 22/99, од 6.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ТД „Бреза“ ДОО Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 18/2/4.

За ликвидатор се определува лицето Оливер Чолаков дипломиран економист од Струмица, ул. „24-ти Октомври“ бр. 6.

Се повикуваат доверителите и должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ со пријава во два примероци со докази, најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42676)

На ден 23.11.1999 година над Претпријатието за услуги и трговија „СИМАК“ ц.о. експорт-импорт Куманово се отворена ликвидациона постапка, со решение Л. бр. 1007/99 од 23.11.1999 година.

За ликвидатор се определува лицето Зденкица Паневска од Куманово.

Се повикуваат сите доверители во рок од 15 дена, по објавување на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ да ги пријават своето подобрување, а должниците да ги подмират своите обврски во истиот рок.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42677)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 724/99 од 22.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за трговија на мало „ГОЦ КОМЕРЦ“ ЕВТ МИКРО МАРКЕТ и др. д.о.о. Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, со жиро сметка 40100-601-398431.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/38.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42603)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 649/99 од 17.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија, производство и услуги „ЕВТ ПАЗАР“ д.о.о. Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 55, со жиро сметка 40100-601-400306.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/38.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42604)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 725/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија на мало „ЗАГА 7 ПРОМЕТ“ ЕВТ МИКРО МАРКЕТ и др. д.о.о. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. лок. 3, кула 10, со жиро сметка 40100-601-398015.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/38.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42605)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 859/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, промет, посредување и услуги „ЗЕКО-КОМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, со стан на ул. „Кримска“ бр. 406.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42610)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1189/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало „ЛИБИ НАФТА ГАС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Индустриска зона“ бб., со жиро сметка 40110-601-290749.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/88.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42629)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 893/99 од 14.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „МЕГА-ПОИНТ“ п.о. Скопје, ул. „Бојмија“ бр. 3/38, со жиро сметка 40100-601-137101.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/88.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42631)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1087/99 од 03.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „БОР-ВЕС“ п.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Томе Стефановски“ бр. 46 со жиро сметка 40100-601-102025.

За ликвидатор се определува лицето Борче Павлов со стан на ул. „Томе Стефановски“ бр. 46.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42669)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1152/99 од 18.11.1999 година

е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „ТОБИВ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, Бул. „АВНОЈ“ бр. 58, со жиро сметка 40100-601-78667.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42699)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1140/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало „ИДЕАЛ ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 306а, со жиро сметка 40100-601-192237.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42700)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1002/99 од 01.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за градежништво и трговија „НЕЛИКОМ ПРОЕКТ“ Тања ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Пандел Шишков“ бр. 14/1, со жиро сметка 40100-601-416105.

За ликвидатор се определува лицето Марица Атанасова со стан на ул. „Бриселска“ бр. 15/3-5.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42704)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1252/99 од 07.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало „МАРКЕТ КОМЕРЦ“ ЕВТ ПРОМЕТ и др. д.о.о. Скопје, ул. „Христо Татарчев“ бр. 11, со жиро сметка 40100-601-406357.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54-а, тел. 741-545.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42806)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1114/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „САМПЕКС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ д.о. Скопје, ул. Р.Ц. „Карпош“ бр. скеција 1 локал 9, со жиро сметка 40120-601-26908.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42807)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1161/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација, самостојна ординација по општа стоматологија „ДЕНТАУРУМ“ Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 4а, со жиро сметка 40100-601-21805.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42808)

### НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 713/3 на м.в. „Требаци“, нива 2 класа, во површина од 2500 м<sup>2</sup> опишано по ПЛ. бр. 223 на КО Радиовце, за цена од 115.000,00 денари сопственост на Осман Локман Осман од с. Радиовце-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи во земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „НА“ бр. 41 во Тетово. (42634)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 763 на м.в. „Требаци“, нива 3 класа, во површина од 982 м<sup>2</sup> опишано по ПЛ. бр. 382 на КО Радиовце, за цена 35.000,00 денари сопственост на Софревски Боривојев Богослав од с. Радиовце-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи во земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „НА“ бр. 41 во Тетово. (42635)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП 2233, во м.в. „Лакустово“, кл. 7, во површина од 2599 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ 114 за КО Довезенце, сопственост на Крстевски Китан од Куманово, ул. „Титова Митровачка“ бр. 11, за цена од 30 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат соседите, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (42636)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП 1385, во м.в. „Грамада“, кл. 2, во површина од 580 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ 25 за КО Липково, сопственост на Етеми Рефик од с. Липково, Куманово, за цена од 150 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат соседите, чие земјиште се граничи во земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (42637)

Се продава земјоделско земјиште КП број 615, план 5, скица 7, место викано Маркова Страна, култура нива, класа 5, со површина од 1563 м<sup>2</sup>, КП број 1473, план 9, скица 21, место викано „Ловчен“, култура нива, класа 5, со површина од 3938 м<sup>2</sup>, заведени во ПЛ. 322 за КО Тромега, Куманово, сопственост на Ангеловиќ Томе и Ангеловиќ Марика ул. „В. Влахов“ бр. 1/16 Куманово, за вкупна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи во земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, во Куманово. (42638)

Се продава земјоделско земјиште – 2/13 идеален дел од пасиште построено во КО Нова Брезница, на КП број 1022, план 15, скица 5, место викано „Конјарник“, класа 5, со вкупна површина од 2889 м<sup>2</sup>, од кои предмет на продажба е само 2/13 идеален дел, сопственост на Стојко Савевски од Скопје, за цена од 14.080,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ број 15, ТЦ Скопјанка – Скопје. (42265)

Се продава земјоделско земјиште во КО Оморани, сопственост на Петковски Томе од Скопје, ул. „Мите Богоевски“ број 14, култура лозје, класа 3, КП 106 план 20, м.в. „Под чука“ со површина 400 м<sup>2</sup>, заведена во поседовен лист број 60 за КО Оморани, за цена од 10.000,00 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (42421)

Се продава 4/14 идеален дел од површина 3533 м<sup>2</sup> од земјоделско земјиште, култура нива, класа 4, КП 466/1, план 5, скица 13, м.в. „Село“, заведена во поседовен лист број 343 за КО Раштани, сопственост на Ангелов Ангел од Велес, ул. „Костурска“ број 8, за цена од 15.000,00 денари.

Право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (42425)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП 2382, во м.в. „Смолница“, кл. 1, во површина од 2440 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ 321 за КО Слупчане, сопственост на Камбери Ферит од с. Слупчане, Куманово, за цена од 150 ден. м<sup>2</sup>.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (42428)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Глишиќ, Кавадарци, КП-273, план-002, скица-004, в.место-„Смолникот“, култура-лозје, класа-2 со површина од 2000 м<sup>2</sup> и КП-273, план-002, скица-004, в.место – „Смолникот“, култура-лозје, класа-1 со површина од 6023 м<sup>2</sup> со сопственост на Горги Јовановски од Кавадарци видно од Имотен лист бр. 809 за цена од 416.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42626)

Се продава земјоделско земјиште – лозје-во КО Камендол на КП 1162, класа 2, со површина од 1936 м<sup>2</sup>, бр.

на пл. 4, на ск. 3, на в.м. „Грамаѓе“, видно од ПЛ број 221 за КО Камендол сопственост на Витановски Ради-слав од Скопје, ул. „Иван Цанкар“ број 91 за цена од 32.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (42627)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: катастарска култура нива во место викано „Под брза“ на КП бр. 1006 во вкупна површина од 934 м<sup>2</sup> класа 3, нива во место викано „Топина“ на КП. бр. 1801 во вкупна површина од 1483 м<sup>2</sup> класа 4 и нива во место викано „Пашалица“ на КП. бр. 1862 во површина од 963 м<sup>2</sup> класа 6 сите заведени во П.Л. бр. 46 за КО Небрегово, сопственост на Костадиновски Милан Раде од с. Небрегово Прилеп, за цена од 50.000,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјасни за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бб. (42628)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тремник. Парцела број 264 во место викано „Вардар“ нива со површина од 1739 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Тремник, парцела број 265 во место викано „Вардар“ нива со површина од 1509 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Тремник. Сопственост на Боев Јанче од с. Тремник, Неготино. Цена на продажба 31.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело ул. „Маршал Тито“ број 138, Неготино. (42630)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 5/7 од КП. бр. 1489 на м.в. „Село“, ов. градина, 3 класа, во површина од 744 м<sup>2</sup> опишано по ПЛ. бр. 997 на КО Желино, за цена од 75.000,00 денари сопственост на Хасани Шасивар Рефик од с. Желино-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (42632)

Се продва земјоделско земјиште дел од идеални 1/4 (една четвртина) од КП број 338, план 2, скица 7, место викано „Река“, култура нива, класа 1, со површина од 7711 м<sup>2</sup> заведена во ПЛ. 1247 за КО Доброшане, Куманово, сопственост на Веселиновска Ротка ул. „Перо



Чичо“ бр. 13, Куманово за вкупна цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев ул. „11 Октомври“ бр 1, во Куманово. (42633)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон. Парцела број 1354 во место викано „Главите“ Интензивно лозје со површина од 3931 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Миткова Ката од Неготино улица „Димче Мирчев“ број 5. Цена на продажба 118.260,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр. 138 Неготино. (42863)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Корешница. Парцела број 973 во место викано „Шаторија“ Интензивно лозје со површина од 5036 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Корешница. Сопственост на Ристовски Ристо од Демир Капија улица „Првомајска“ бр. 15. Цена на продажба 106.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр. 138 Неготино. (42865)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон. Парцела број 1498/1 во место викано „Смолникот“ Интензивно лозје со површина од 4175 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Тимјаник. Парцела број 1498/2 во место викано „Смолникот“ Интензивно лозје со површина од 4025 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Тимјаник. Сопственост на Мишева Злата од Неготино улица „Фемо Кулаков“ бр. 31. Цена на продажба 137.512,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр. 138 Неготино. (42867)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Марена, Кавадарци, КП-1370, план-007, скица-003, в.место – „Горни локи“, култура-нива, класа-2 со површина од 1600 м<sup>2</sup> и КП-1401, план-007, скица-003, в.место – „Горни локи“, култура-шуми, класа-2 со површина од 793м<sup>2</sup> во сопственост на Кирил Ангелов од с. Марена, Кавадарци видно од Имотен лист бр. 102 за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во Службен весник на Р. Македонија. Во спротивно го губат правото на првенство. (42869)

Се продава земјоделско земјиште-нива парцела бр. 1226, план 8, скица 19, место викано Егленче, класа 4, со површина од 4185 м<sup>2</sup>, во КО Којлија, сопственост на Ибраим Шабановски од Скопје с. Петровец ул. „К. Раџин“ бр. 16, за цена од 389.205,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Марковска-Дојчинова Снежана, ул., Антон Попов“ бр. 776-Скопје. (42799)

Се продава земјоделско земјиште: ниви КП 3401, КП 3402, КП 3403, 3404, и КП 3405, план 11, скица 25, во м.в. „Над падина“, во вкупна површина од 15752 м<sup>2</sup>, заведен во ПЛ бр. 66 за КО Табановце, на име Цветковиќ Надежда. Вкупна купопродажна цена е 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр.4. (42825)

Се продава земјоделско земјиште: пасиште КП 338, план 02, скица 3, м.в. „Лука“ во површина од 1333 м<sup>2</sup>, шума, КП 690 план 05, скица 8, во м.в. „Село“ во површина од 480 м<sup>2</sup>, под објект КП 690 план 05, скица 8, м.в. „Село“ во површина од 20 м<sup>2</sup> сите заведени во ПЛ бр. 171 за КО Кучкарево, на име Саздовски Славко од Скопје.

Имотот се продава за 0,5 германски марки по метар квадратен во денарска противвредност на ден на исплата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр.4. (42828)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.910973/96, издаден од УВР-Скопје на име Чедомир Јовановски, ул. „Македонск Кос.бриг.20“ бр15а, Скопје. (43289)

Пасош бр.957894/96, издаден од УВР - Скопје на име

Бајрам Елези, ул."А. Цесарец" бр.5/1-6, Скопје. (43296)

Пасош бр.428074/94, издаден од УВР - Скопје на име Стошиќ Тони, ул."В.Смилевски Бато" бр.87/2-16, Скопје.

Пасош бр.118030, издаден од УВР - Охрид на име Усејини Раим, ул."П.П. Арсов" бр.19, Охрид. (43350)

Пасош бр.1104344, издаден од УВР - Струмица на име Коцев Панде, ул."Кузман Јосифовски" бр. 4, Струмица.

Пасош бр.0067024, издаден од УВР-Прилеп на име Тодоров Ацко, ул."Андон Слабејко" бр.63, Прилеп.

Пасош бр.636131, издаден од УВР - Штип на име Манасиев Зоран, ул."Сремски фронт" бр.20/20, Штип.

Пасош бр.0490870/94, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Атаноски Момир, Крива Паланка. (43292)

Свидетелство за 2 година на име Стојановски Горан, ул. "Илинденска" бр.16, Куманово. (43290)

Чекови од бр.3810785 до 3810796 и 3946221, од тековна сметка бр.4158911, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димова Снежана, Скопје. (43301)

Чекови бр.4313335 и 4313336, од тековна сметка бр. 192-95, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Антеска Ангелина, Скопје. (43334)

Чекови бр.2775678, 2775679 и 2775680, од тековна сметка бр. 7116282, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зарковска Гена, Скопје. (43340)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Раим Адеми, с.Сарај, Скопје. (43267)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Ибиши Муадин, Скопје. (43297)

Работна книшка, издадена од Охрид на име Јован Јованоски, Скопје. (43305)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Емин Дураку", с.Буковиќ-Скопје на име Селими Сабит, Скопје. (43298)

Решение бр.25-2480, издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Галевски Никола, Скопје. (43302)

Пасош бр.623386/95 издаден од УВР Скопје на име Ранг Шљакј, ул."384" бр 5, Скопје. (43516)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за образование на Република Македонија објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/99 ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА

#### 1. НАБАВУВАЧ

Министерство за образование на Република Македонија со седиште на улица „Димитар Чуповски“ бр. 9, Скопје.

#### 2. ПОНУДУВАЧИ

Право на учество има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за производство и промет (на големо и мало) на информатичка опрема.

Понудата, согласно со член 15 став 2 од Законот за јавните набавки, може да биде доставена и од група на понудувачи.

#### 3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка и испорака на следната информатичка опрема:

- Персонални компјутери
- процесор Intel Celeron Pentium-400 MHz,
- RAM меморија 32 MB,

- HDD 6 GB,
- FDD 1,44 MB 3,5",
- SVGA-4 MB,
- 15" колор монитор,
- Мрежна картичка 10/100 Mb,
- Глувче,
- Тастатура,
- гаранција за компатибилност со 2000 година.

Количина 717 парчиња.

● Ласерски печатачи, А4, бррт, 600x600

Количина 77 парчиња.

- Горенаведената информатичка опрема мора да биде со оригинална документација дека е склопена од производител од Република Кина – Тајван или од нивно претставништво во странство.

- Предметот на набавката е делив.

#### 4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- Детална техничка спецификација на понудената опрема и назив на производителот и земја на производство,

- Посединечна цена (по парче) и вкупна цена за целокупната информатичка опрема, со посебно засметани царински давачки и данок на промет на производи) изразена во американски долари,

- Рок на испорака на опремата (искажана во работни денови од денот на склучување на договорот),

- Начин на плаќање (авансно, при што согласно член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено по испораката),

- Гарантен период (времетраење) и податоци за постгарантен период (сервис и резервни делови).

#### 5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- Извод од регистрација на дејноста,

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилник за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98),

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар на претпријатија против кои е поведена постапка за стечај – Потврда од надлежен Основен суд),

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд-Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

#### 6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ (СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ):

- Список на главни испораки во последните 3 години со количините на испорачаната опрема и примачите (референтна листа),

- Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање и одржување на понудената опрема,

- Доказ дека опремата која ја нуди понудувачот е во согласност со стандардите за решавање на проблемот на 2000 година.

**7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

– Цена	45 бода,
– Квалитет	30 бода,
– Гарантен период	10 бода,
– Рок и начин на плаќање	5 бода,
– Рок на испорака	5 бода,
– Финансиска и економска способност	5 бода.

Во рамките на критериумот квалитет, а по основ на персонални сметачи, ќе се изврши евалуирање на следните компоненти: Матична плоча – 10 поени, HDD – 10 поени, RAM меморија – 5 поени и монитор – 5 поени.

**8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата се доставува во затворен коверт кој во себе содржи два затворени коверти. Едниот од внатрешните коверти ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

На предната страна од ковертот на горниот лев агол да биде назначено „не отворај“ како и бројот на барањето, а во средина на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Понудите можат да се доставуваат до архивата на нарачателот: Министерство за образование, по пошта на адреса: Министерство за образование ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9, 91000 Скопје со обврска да се обезбедат докази за датумот на пратката или на лице место на денот и часот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.01.2000 година (Петок), во 12:00 часот во просторите на Министерството за образование на Република Македонија (ул. „Димитар Чуповски“ бр. 9 Скопје), I кат – сала за состаноци. Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки на Министерството за образование на Република Македонија треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

**According article 10, article 14, article 15 and article 16 from the Law for Public Procurement (“Official Gazette of RM” no.26/98) Commission for Public Procurement at the Ministry of Education announces:**

**OPEN CALL NO.1b/99  
for procurement of computer equipment**

**1. Procurer:**

Ministry of Education of Republic of Macedonia address: “Dimitrie Cupovski” no.9, Skopje

**2. Bidders:**

All interested domestic and foreign firms registered for production and trade of computer equipment has the right to bid.

The bid, according article 15 paragraph 2 from the Law for Public Procurement may be submitted by group of bidders.

**3. Object of Procurement:**

*Procurement and delivery of the following computer equipment:*

- **Personal computers:**
  - processor Intel Celeron Pentium-400 MHZ,
  - RAM memory 32 MB
  - HDD 6GB
  - FDD 1,44 MB 3,5"
  - SVGA-4 MB
  - 15" color monitor
  - Network Card 10/100 Mb
  - Mouse
  - Keyboard
  - Guarantee for compatibility with year 2000.

**Quantity 717 pieces**

- **Laser printers, A4, 6ppm, 600x600**

**Quantity 77 pieces**

- The above mentioned computer equipment must be with original documentation assembled from the producers of the Republic of China – Taiwan or their overseas branch office.

- Object of procurement is dividable.

#### **4. The Bid should comprise of:**

- Detail technical specification of bided equipment and name of the producer and the country of origin;
- Unit price (per piece) and the total price for the whole computer equipment, with separately calculated tax and duty in US\$ dollars.
- Delivery time (in working days from the day of signing of the contract);
- Ways of payment (advance payment, according article 59 paragraph 3 from the Law for Public Procurement, can not be higher than 30% of the contract value and/or postponed after delivery);
- Warranty period and data about the post warranty period (spare parts and maintenance).

#### **5. Documents that the bidder is obliged to attach to the bid:**

- Evidence for registration of business;
- Document for solvency of the bidder issued by a payment operation bureau in compliance with the Regulation for content of the solvency document ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 32/98; No.55/98);
- Evidence that the company is not under bankruptcy or liquidation procedure (excerpt of court register for enterprises against which the bankruptcy procedure has been initiated – Certificate issued by the Principal Court in jurisdiction);
- Evidence that there is no court verdict against the bidder according to which a security measure – prohibition for doing business (excerpt of court register – Document issued by a Principal Court in jurisdiction – Department for Offences).

All the documents representing attached documentation to the bid should be submitted in original or as a copy verified by a notary, except the evidence for registration of business that could be submitted as a copy.

#### **6. Documents that the bidder is obliged to attach according article 23 from the Law for Public Procurement**

- List of main deliveries in the last 3 years with quantities delivered and with names of the firms that ordered the equipment ( reference list);
- List of technical staff (name, qualifications) and proof that they are trained to configure and maintain the offered equipment;
- Proof that the equipment that is offered is compatible with standards for solving 2000 year problem.

#### **7. Criteria for evaluation of the bids:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - price                          | 45 points; |
| - quality                        | 30 points; |
| - warranty period                | 10 points; |
| - payment time and way           | 5 points;  |
| - delivery time                  | 5 points;  |
| - financial and economic ability | 5 points;  |

In the frame of the criteria quality, for personal computers the following components will be evaluated: Mother board – 10 points, HDD – 10 points, RAM memory – 5 points and monitor – 5 points.



**ПОНУДА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА  
ЗА ИЗГРАДБА НА НАПЛАТНИ СТАНИЦИ НА  
АВТОПАТОТ Е-65, СКОПЈЕ-ТЕТОВО: НА-  
ПЛАТНА СТАНИЦА „ГЛУМОВО“ И НАПЛАТНА  
СТАНИЦА „ЖЕЛИНО“**

**НАБАВУВАЧ**

Фонд за магистрални и регионални патишта – Скопје.

**ПОНУДУВАЧИ**

Право да достават понуда имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои што се регистрирани за градежно-занаетческа дејност.

**I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА**

Автопатот Скопје-Тетово, кој се гради со средства од меѓународни финансиски институции, се планира да биде пуштен во сообраќај во текот на 2000 година. На автопатот ќе се врши наплата на патарина преку две наплатни станици и тоа: наплатна станица „Глумово“, која е во непосредна близина на клучката Матка (на км. 3+759) и наплатна станица „Желино“, која е во непосредна близина на с. Желино (на км. 24+086).

- Вид на работите: Градежно-занаетчески,
- Планиран почеток на работите: Март 2000 година,
- Рок за изградба: 6 месеци,
- Финансирање: Фонд за магистрални и регионални патишта.

**II. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ**

Понудите треба да ги содржат следните прилози и истите треба да бидат нумерирани спрема редоследот кој е даден подолу:

1. Потпишана и заверена писмена изјава од овластено раководно лице за учество во претквалификацијата, во која меѓу останатото треба да биде точно наведено дали понудувачот се пријавува за изведување на работите на една (и која) или на двете наплатни станици.
2. Генерална информација за понудувачот (без проспекти, монографии и друг пропаганден материјал), со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.
3. Документ за регистрација за вршење на дејноста.
4. Доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста.
5. Документ со кој се потврдува дека фирмата не е во стечај или ликвидација.
6. Годишни финансиски сметки за последните три години, заверени од овластен орган или ревизор, (услов: минимум 4 милиони германски марки во денарска противвредност, просечно за последните 3 години).
7. Изјава за можноста за меѓуфинансирање во висина од најмалку 500,000 германски марки во денарска противвредност, потребни за одржување на динамиката на градба до исплата на извршените работи.
8. Референци за добиено искуство од имплементација на проекти од сличен вид и обем во последните 5 години.
9. Список на проекти на кои е моментално ангажирана фирмата (место, вид на објектот, вредност на објектот, име на инвеститорот и сл.).
10. Податоци за кадровска екипираност: редовно вработена работна рака, искуство, стручност, квалификации, предложен стручен тим (со референци) за изведување на работите и слично.
11. Податоци за механоопременост, машини, бази, постројки, опрема: по вид, перформанси, старост и сл.
12. Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

**III. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Генерални квалификации на понудувачот                   | 5 поени  |
| 2. Искуство на понудувачот на објекти од сличен вид и обем | 30 поени |
| 3. Финансиски показатели за понудувачот                    | 25 поени |
| 4. Искуство, стручност и квалификации                      |          |

- |  |           |
|--|-----------|
| на работната рака и предложениот стручен тим за проектот | 15 поени  |
| 5. Расположива механизација                              | 15 поени  |
| 6. Тековни проекти                                       | 10 поени  |
| ВКУПНО:  | 100 поени |

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подигнат тендерска документација и достават своја понуда.

Ниту една понуда нема да биде прифатена ако:

- не е доставена на време,
- не е комплетна,
- не е потпишана од овластено лице,
- с изречена мерка забрана за вршење на дејноста,
- понудувачот е во стечај или ликвидација,
- просечниот годишен приход во последните 3 години е помал од 4 милиони германски марки во денарска противвредност,
- изведувачот не достави изјава за меѓуфинансирање во висина од најмалку 500,000 германски марки во денарска противвредност,
- Изнесува неточни податоци.

Целокупната документација се доставува во затворен и запечатен плик на кој на предната страна треба да биде напишано: не отворај, понуда за претквалификација за изградба на наплатни станици на автопатот Е-65, Скопје-Тетово.

Краен рок за поднесување на понудите за претквалификација е 20.01.2000 година најдоцна до 11:00 часот на следната адреса: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ бр. 14,91000 Скопје, Република Македонија.

Понудите за претквалификација ќе бидат јавно отворени на ден 20.01.2000 година во 12:00 во Фондот за магистрални и регионални патишта (сала за состаноци на шести кат).

Отворањето, прегледот и оценката за пристигнатите понуди ќе го спроведе Комисија од Фондот за магистрални и регионални патишта. Понудувачите кои ќе се претквалификуваат ќе бидат поканети да подигнат тендер и да достават своја понуда. Останатите понудувачи ќе бидат известени во писмена форма дека не се претквалификувале.

Посебно укажување до понудувачите: Тендерската документација за понудување е изработена согласно процедурите и документите на Светската Банка од Вашингтон.

Понудувачите може да добијат дополнителни информации во Фондот за патишта – Сектор за автопат: тел. 091 118-044, Факс 091 220-535.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК**

**ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 192/99**

**1. ОПШТИ УСЛОВИ**

1.1. Нарачател на повикот е АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“, бб.

1.2. Предмет на набавката е:  
– опрема за комуникациска мрежа.

1.3. Вид и количина:

РБ	Опис на компонентата	Количина
1(*)	Мултисервисен главен комутатор (Мобимак – приземје) 1 Gb/s Ethernet – 18 порти (trunks)	1
2(*)	Мултисервисен катен комутатор (Мобимак – приземје) 10/100 Mb/s Ethernet – 24 порти (desktop/server) 1 Gb/s Ethernet – 12 порти (desktop/server) 1 Gb/s Ethernet – 2 или 3 порти (trunk)	1
3	Мултисервисен катен комутатор (Мобимак – I и II кат) 10/100 Mb/s Ethernet – 24 порти (desktop/server) 1 Gb/s Ethernet – 24 порти (desktop/server) 1 Gb/s Ethernet – 2 или 3 порти (trunk)	2
4	Мултисервисен комутатор (Штип – 1) 10/100 Mb/s Ethernet – 48 порти (desktop/server) 1 Gb/s Ethernet – 1 порта (trunk)	1
5	Мултисервисен комутатор (Штип – 2) 10/100 Mb/s Ethernet – 24 порти (desktop/server) 1 Gb/s Ethernet – 1 порта (trunk)	1
6	PCI 1 Gb/s Ethernet адаптери	60
7	Систем за управување	1

**Забелешка:** Пожелно е ставките 1 и 2 да бидат комбинирани во еден уред. Во тој случај не се потребни 2 или  $3 \times 1$  Gb/s Ethernet порти (trunk) од ставка 2.

– 10/100 Mb/s Ethernet портите треба да се autosen-sing, 10/100 Mb/s, full-duplex, наменети за работа по UTP Категорија 5 (RJ45-T568B).

– 1 Gb/s Ethernet портите (desktop/server) треба да се во согласност со IEEE 802.3z (1000 BaseSX), наменети за работа по 50/125  $\mu$ m мултимодни оптички влакна (SC Duplex).

– 1 Gb/s Ethernet портите (trunk) треба да се во согласност со IEEE 802.3z (1000 BaseLX), наменети за работа по 9/125  $\mu$ m мономодни оптички влакна (SC Duplex).

– Сите комутатори треба да ги имаат имплементирани store-and-forward и cut-through модовите на Ethernet комутација, вклучувајќи го интелегентното префрлање на модот на работа. Потребна е и поддршка за IEEE 802.1p и IEEE 802.1Q. Trunk портите треба да го поддржуваат и IEEE 802.1ad.

– Сите PCI ATM адаптери треба да бидат придружени со софтвер за Windows NT 4.0 и Windows 95/98/2000.

– Сите комутатори треба да бидат модулари, со доволно простор за евентуални идни проширувања. Освен тоа, главниот комутатор треба да има можност за проширување со одреден број порти од различни технологии (1 Gb/s Ethernet, 622 Mb/s и 2.5 Gb/s ATM).

– Сите комутатори мора да има можност за управување преку SNMP, а пожелно е да постои и функционалност за Web-базирано управување.

– Системот за управување треба да овозможи постојан надзор на состојбата во мрежата, да овозможува on-line приказ на критичните информации но и off-line мрежна анализа, да има графички интерфејс и едноставен начин за креирање на рапорти, да овозможи управување со VLANs и да биде наменет за работа под Windows NT.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цената на набавката 100 поени;
- технички карактеристики и квалитет на опремата 55 поени;

- техничка способност на производителот/ понудувачот 55 поени;
- начин на плаќање 15 поени;
- рок и место на испорака 15 поени;
- естетски и функционални карактеристики 5 поени;
- постпродажен сервис и техничка помош 5 поени.

1.5. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Рок на поднесување на понудите: до 17.01.2000 год. до 12:00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на набавката или за дел од набавката.

2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација: документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22; доказ дека понудувачот не е под стечај; и доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени, од страна на нотар.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци од придружната документација се сметаат за некомплетни и нема да се земаат на разгледување.

2.3. Понудената цена треба да биде DDU и DDP – магацин на купувачот во Скопје.

2.4. Понудувачите во придружната документација задолжително треба да достават банкова гаранција во износ од 2% од вкупната вредност на понудата.

## 3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите треба да се достават во архивата на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ 66 – Скопје.

3.2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.3. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

3.4. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на Отворениот повик и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

3.5. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3.6. За дополнителни информации може да го контактирате Стево Ристовски на телефон (070) 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 193/99  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-  
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУ-  
ДУВАЧИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**1.1. Набавувач**

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје, на улица „Орце Николов“ бб.

**1.2. Предмет на набавката**

Имплементација на систем за структурно каблирање.

**1.3. Вид и количина**

Набавка на УТР и оптички кабли, компоненти, кабелски прибор и услуги за имплементација на систем за структурно каблирање за Дирекцијата и сите регионални центри на АД „Македонски Телекомуникации“.

1.4. Изборот-претквалификација на подобни понудувачи ќе се врши врз база на оценка дали тие имаат:

- економско-финансиски бонитет;
- потребен техничко-технолошки бонитет (техничка способност на производителот, референци, искуство и стручни кадри за извршување на набавката и неопходна техничка опременост и други капацитети за реализација на набавката);

– гаранција за квалитет и стандард (се докажува со добиени атести и сертификати од домашни и меѓународни институции или администрации и стандарди за квалитет (ISO 9000, и сл).

1.5. Рок за доставување на пријавите: Рок за доставување на пријавите со неопходната документација е до 17.01.2000 година до 15 часот.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

**II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Пријавата треба да ги содржи основните податоци за фирмата како што се: името, адресата и седиштето на понудувачот, овластено лице, телефон и факс.

2.2. Документацијата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на главни испораки на опрема во последните три години,
- техничка опременост – опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и мерки што ги презел за обезбедување на квалитет,
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

2.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за регистрација на фирмата за вршење на дејноста;
- документ (Извештај) за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

**III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

3.1. Пријавата со документацијата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Пријавите се испраќаат во затворен плик кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

3.3. Документацијата се доставува со предавање во архивата или по пошта на адреса: АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Комисија за јавни набавки, Орце Николов“ бб, 91000 Скопје, Македонија најдоцна до 17.01.2000 год. до 15 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

**IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

4.1. Пријавите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со г-дин Васко Најков на тел. +389 (0)91 110 182 или e-mail: najkov@mt.com.mk.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7828/1**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.

2. Предмет на набавката е набавка на цитостатици за потребите на здравствените организации.

3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (преглед).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, соба бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100 – 640 – 37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 – депонент Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековите средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен



повик, согласно одредбите на Законот за јавните набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е деллива.

9. Потребата од цитостатици што е предмет на набавка е искажана на годишно ниво, а испораката на материјалите ќе се врши sukcesивно според потребите на купувачот.

#### СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- список на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

#### ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавните набавки).
  2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
    - список (референца), на главни и слични испораки во претходниот период,
    - опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположили средства за транспорт),
    - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.
  3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.
  4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.
  5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чиј производи учествуваат.
- Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар. Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:
- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
  - најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправности и употребливост),
  - сертификат за квалитет.
- Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

#### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавните набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 24.01.2000 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање.

#### ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака „за учество на повик бр. 02-7828/1“.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

#### РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 24.01.2000 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 24.01.2000 година во 11,30 часот, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, голема сала на III кат.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.
3. Заради полесна обработка на податоците, сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед), што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП „Чистота и зеленило“ од Куманово објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е ЈП „Чистота и зеленило“ од Куманово, ул. „Братство Единство“ бр. 30, тел. фак. 21-371.

1.2. Предмет на набавка се комунални возила и тоа:
 

- Комунално возило автоподигач (корпар), марка на возило Ивеко, тип 120 Е 14 со носивост од 7-10 тони. . . . . парче (1)
- Комунално возило автосмеќар, марка Ивеко, тип 65.9 со носивост 7+1 м<sup>3</sup>. . . . . парче (1),
- Комунално возило автосмеќар, марка Ивеко, тип 85.10 со носивост 8+1 м<sup>3</sup>. . . . . парче (2).

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

1.4. Постапка на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

##### 2. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена, поединечно и за повеќе возила,
- Квалитет,

- Начин, услови и рок на плаќање,
- Рок на испорака на возила.

2.1. Рок на доставување на понуди – 15 (петнаесет дена), од денот на објавувањето на повикот во дневен печат и во „Сл. весник на РМ“.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на набавката или за дел од набавката.

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација: Документ за бонитет, извод од регистрација и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај.

3.3. Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или фотокопија заверена од нотар.

3.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци од придружната документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се земаат за разгледување.

3.5. Понудената цена треба да биде франко ТТ магацин со сите давачки, со данок на промет, а ако е од странско потекло во цената задолжително се внесува и износот на царинските и други давачки.

### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите треба да се достават до дирекцијата на ЈП „Чистота и зеленило“ од Куманово.

4.2. Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на овластени претставници на понудувачите на 18.01.2000 година во 12 часот во просториите на дирекцијата на ЈП „Чистота и зеленило“ на ул. „Братство Единство“ бр. 30.

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорни лица на понудувачот.

4.4. Понудите треба да се достават согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.5. Понудите кои се предадени после рокот и се со некомплетна документација според повикот и Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

4.6. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

ЈП за поштенски сообраќај „Македонска Пошта“ д.о. Скопје, објавува дека е направена техничка грејка во текстот на отворените повици објавени на ден 15.12.1999 година во „Службен весник на РМ“ и тоа:

1. Во Отворениот повик бр. 21/99 за изработка на обрасци:

во точка 3.3. да се избрише: Извод од регистрација на дејноста.

2. Во текстот на повикот број 20/99 за набавка на технолошка опрема објавен на ден 15.12.1999 година во „Службен весник на РМ“ да се изврши исправка:

во точка 3.3.: да се избрише Извод од регистрација на дејноста.

Служба за правни и општи работи

## СОДРЖИНА

	Страна
1957. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар . . . . .	5029

1958. Решение за разрешување и именување член на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволеното производство, трговија и злоупотреба на дрога . . . . .	5029
1959. Решение за назначување помошник на министерот за внатрешни работи . . . . .	5029
1960. Решение за назначување помошник на министерот за развој. . . . .	5029
1961. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје . . . . .	5029
1962. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје . . . . .	5030
1963. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово . . . . .	5030
1964. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола . . . . .	5030
1965. Решение за именување застапник на Владата на Република Македонија во Собранието на Акционерското друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост – Скопје . . . . .	5030
1966. Правилник за изменување на Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка . . . . .	5030

### Меѓународни договори

58. Закон за ратификација на Протоколот кој се однесува на амандманот на член 50 (а) од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство . . . . .	1
59. Закон за ратификација на Спогодбата за културна соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Кина . . . . .	5
60. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Бугарија . . . . .	19
61. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за воздушен сообраќај . . . . .	213
62. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција . . . . .	240
63. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Унгарија за соработка на полсто на здравјето на животните . . . . .	369
64. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Унгарија за соработка во областа на заштитата на растенијата . . . . .	378
65. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Швајцарскиот Федерален Совет за техничка и финансиска соработка . . . . .	388